

КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2024 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независните ревизори	
Финансиски преглед од страна на раководството	
Извештај за сéопфатна добивка	
Извештај за финансиска состојба	
Извештај за промените во сопственичка главнина	
Извештај за паричните текови	
Белешки кон финансиските извештаи	



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 34) КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година, Извештај за сѓопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѓвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР, на ден 31 декември 2024 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА .

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158/10.... 83/18 и Сл. весник на РСМ бр. 122/21).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, се конзистенти, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2024 година.

01.04.2025 година

Овластен ревизор

Душко Апостоловски

БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител Ненад Апостоловски



**ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО
(ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)**

Во текот на 2024 година КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР работеше во согласност со утврдените стратешки и годишни цели на Друштвото, како и утврдената деловна политика.

КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР во изминатиот период својата активност ја остваруваше со извршување на основната дејност, нејзино зајакнување, унапредување и проширување заради постигнување на подобри економски ефекти во своето работење.

Друштвото во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 год вкупните свои активности ги насочи кон остварување на основната цел на работење согласно со потребите за одржување на ликвидност со поддршка на главниот спонзор и имател на акциите и исполнување на условите за натпреварување во соодветна фудбалска лига.

Заради ваквата состојба Друштвото остваруваше приходи од спонзори, од УЕФА, од трансфери и од влезници заради остварување на главните цели кои се состојат од одржување на ликвидноста и ефективно натпреварување во првата фудбалска лига на Република Македонија.

Главните карактеристики на финансиските перформанси на ентитетот што известува, како и финансиската состојба и главните ризици и несигурности со кои се соочува се дадени во Финансиските извештаи на друштвото.

Со оглед на остварениот финансиски резултат, Одборот на Директори цени дека успешно се остварени поставените годишни цели и планираната деловна политика на Друштвото за дадениот период во сите сегменти од своето работење.

И во 2025 година КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР очекува дека со поддршка од спонзорите и имателите на акциите успешно ќе ги оствари поставените цели односно зајакнување, унапредување и проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност.

Друштво за спортски дејности
КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР

Извршен Директор
Енес Уста



КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	Белешка	31.12.2024	31.12.2023
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6		
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		
Останати оперативни приходи	8	24,863	17,795
Вкупни приходи		24,863	17,795
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9		
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(11,779)	(6,341)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(263)	(256)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(12,770)	(10,282)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	752	(49)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16		
Вкупно расходи		(24,060)	(16,929)
Добивка (загуба) пред оданочување		803	867
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	(80)	(87)
Добивка (загуба) за годината по оданочување		723	780
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		723	780

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР се усвоени од УО и се потпишани од:

Извршен Директор
Енес Уста



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2024
(во илјади Денари)

	Белешка	31.12.2024	31.12.2023
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	609	2,344
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	910	
Даночни средства	22		
Залихи	23		
Останати тековни средства	24	58	58
Вкупно тековни средства		4,703	2,403
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	3,126	3,389
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		3,126	3,389
Вкупно средства		4,703	5,792
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33		
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски за позајмици и други тековни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35		
Обврски кон вработените	36		993
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37		352
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38		
Други обврски за даноци	39	14	63
Краткорочни исправки	40		
Останати тековни обврски	41	70	486
Вкупно тековни обврски		84	1,895
Нетекновни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43		
Обврски за позајмици и други долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44		
Долгорочни обврски кон вработените	45		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47		

КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР

Други долгорочни обврски за даноци	48			
Долгорочни исправки	49			
Останати нетековни обврски	50			
Вкупно нетековни обврски				
Нето средства/обврски			4,620	3,897
Акционерска главнина	51			
Оснивачки капитал			1,034	1,034
Законска резерва				
Останати резерви				
Акумулирана добивка (загуба)			3,586	2,863
Вкупно акционерска главнина			4,620	3,897

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен Директор
Енес Уста



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text: "КФГ ГОСТИВАР АД" in the center, and "КФГ ГОСТИВАР АД" around the perimeter. The signature is written over the stamp.

КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)**

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2024 год.	1,034		2,863		3,897
Оснивачки капитал - уплата					
Корекции на акумулирани добивки					
Добивка(загуба) за периодот			723		723
Останата сеопфатна добивка					
На 31.12.2024 год.	1,034		3,586		4,620

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен Директор
Енес Уста



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
01.01 - 31.12.2024 (во илјади Денари)

	31.12.2024	31.12.2023
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	803	867
Данок на добивка	(80)	(87)
<i>Корекции за:</i>		
Амортизација	263	
Оштетување на основни средства		256
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(910)	
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(1,811)	1,078
Платена камата		
Нето готовина од оперативни активности	1,735	
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи и останати вработени и ангажирани лица		
-Готовински прилив од продажба на основни и нематеријални средства		
-Готовински одлив од набавка на основни и нематеријални средства		(292)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности		(292)
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности		
Останати готовински приливи (одливи)		
Нето пораст/(опаѓање) на пари и парични еквиваленти	(1,735)	1,821
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	2,344	523
Пари и парични активности на крајот на годината	609	2,344

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од УО и потпишани од:

Извршен Директор
 Енес Уста

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

1.ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

Друштво за спортски дејности КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво формирано на 15,07,2013 г. и во Централниот регистар на Република Македонија е запишано под деловоден број 0805-50/150020240006475.

Основна дејност на Друштвото според НКД (Номенклатура на дејности) е 93.12. Дејности на спортски клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 30 вработени.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

1, Извршен член на Одборот на директори Генерален Извршен Директор е Г-дин Енес Уста

Неизвршени членови на Одборот на директори се:

1. Јасин Демири
2. Гунај Коцабоз Плетварски

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор му е пренесено на Друштвото од **КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР** тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфра-структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

Постапка на лиценцирање

КФГ ГОСТИВАР АД ГОСТИВАР, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за начинот на водење сметководство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.75/2024.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за клупско лиценцирање и финансиска одржливост за учество во клупски натпреварувања во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2024
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

(или други стапки кои се применуваат во Друштвото)

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, а кој важи и за 2025 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- a) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- b) Даноци за обврската за трансфер;
- c) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		
Продажба на влезници - останати		

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа		
Спонзорства и реклами-останати		

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
Приходи од комерцијално работење – членарина (не поврзани со натпревари)		
Приходи од комерцијално работење - останати		

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи		
Донации- добиени од неповрзани страни	24,763	17,795
Донации – добиени од поврзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат	10	
	24,863	17,795

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за продажба поврзани со трговија		
Трошоци за канцелариски материјали		
Трошоци за одржување хигиена		
Други материјални трошоци		

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Нето плати за вработени – играчи	6,377	4,156
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи	3,340	2,185
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)	201	
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи	9,918	6,341
Нето плати за вработени – технички кадар	1,358	
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар	503	
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – технички кадар (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – технички кадар	1,861	
Нето плати за вработени – останати		
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		
(III) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати		
ВКУПНО (I)+(II)+(III)	11,779	6,341

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Депрецијација на основни (материјални) средства	263	256
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
Обезвреднување на материјални средства		
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		
	<u>263</u>	<u>256</u>

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци за користење на средства (оперативен лизинг)	410	
Трошоци за одржување натпревари	11,903	9,583
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема	4	
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Трошоци за исклучителни настани		
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	452	749
	<u>12,770</u>	<u>10,282</u>

13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Добивка од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Загуба од нематеријални фиксни средства дадени на располагање (регистрација на играчи)		
Трошок за купување на регистрација на играчи		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање		
Добивка/загуба од останати вработени и ангажирани лица		
Трошоци за агенти/посредници		
Трошоци направени со поврзани страни		
	<u></u>	<u></u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)
ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Капитална добивка/загуба од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална добивка/загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Трошоци од камати	(58)	(49)
Приходи од камати		
Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики		
Останати финансиски приходи/трошоци	810	
	752	(49)

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци		

17. ДОБИВКА/ЗАГУБА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Добивка (загуба) пред оданочување	803	867
Данок по даночна стапка од 10% (2024: 10%)	(80)	(87)
Данок на непризнати расходи		
	723	780
Добивка (загуба) по оданочување	723	780
Исплатена дивиденда/малцинско учество		
	723	780

С

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

поред измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2024 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен закон за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14...248/18, и Службен весник на РСМ, бр. 232/19...199/23) применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Парични средства во банки (МКД)	609	2,344
Парични средства во банки (девизи)		
Парични средства во каса (МКД)		
Парични средства во каса (девизи)		
	<u>609</u>	<u>2,344</u>

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од трансфери на играчи		
	<u> </u>	<u> </u>

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Побарувања од членки на групацијата		
Побарувања од поврзани субјекти		
	<u> </u>	<u> </u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

**21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И
 ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарување од купувачи			
Други побарувања		910	
АВР			
		910	

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Побарување за повеќе платен ДДВ			
Побарување за ДД			
Побарување за персонален данок			

23. ЗАЛИХИ

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Залихи на материјали			
Залихи на ситен инвентар			
Ситен инвентар во употреба			48
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба			(48)
Залиха на трговска стока			

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31.12.2024	31.12.2023
Останати тековни средства		58	58
		58	58

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари

	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2024		3,749		3,749
Нови набавки				
Донација				
Продажба/расходување				
Состојба, 31.12.2024		3,749		3,749
Акумулирана депрецијација				
Состојба, 01 јануари 2024		360		360
Трошок за периодот		263		263
Состојба, 31.12.2024		623		623
Сметководствена вредност на 31.12.2024		3,126		3,126

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

**Нематеријални
средства**

Набавна вредност			
Состојба, 01 јануари 2024			
Нови набавки			
Донација			
Продажба/трансфер			
Состојба, 31.12.2024			
Акумулирана амортизација			
Состојба, 01 јануари 2024			
Трошок за периодот			
Состојба, 31.12.2024			
Сметководствена вредност на 31.12.2024			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

(Напомена: Во оваа табела НЕ се евидентираат капитализирани трошоци за продажба/купување на играчи бидејќи истите според Правилникот се прикажуваат само како трошоци на периодот!!!!Табелата е само за патенти, лиценци, софтвер и тн.)

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочно побарување од трансфер на играчи		

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата		
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти		

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни даночни средства		

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Вложување во подружница/ придружно прет.		
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба		
Останати вложувања		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Останати нетековни средства		

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за заеми и кредити		

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековна обврска за трансфери на играчи кон клубови		
Тековна обврска за трансфери на играчи – факторинг		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

35. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски за позајмици и други тековни обврски кон членки на Групацијата и кон поврзани субјекти		

36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи		993
Тековни обврски кон вработените за нето плати -технички кадар		
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати		
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
		993

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи		352
Обврска за даноци на плата за вработени-технички кадар		
Обврска за даноци на плата за вработени-останати		
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати		
		352

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

38. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

39. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Тековни обврски за даноци	14	63
	14	63

40. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврски за тековни исправки		

41. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други тековни обврски	70	486
	70	486

42. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

-			
-			

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврска за трансфер на играчи кон клубови		
Долгорочна обврска за трансфер на играчи – факторинг		

44. ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон членки на Групацијата		
Обврска за позајмица и друга долгорочна обврска кон поврзани субјекти		

45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-технички кадар за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-технички кадар			
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати			
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)			

47. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

48. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочна обврски за даноци		

49. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Долгорочни исправки		

50. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
Други нетековни обврски		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2024

51. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 25,000 односно Ден 1,537,500 на ден на основање, со вкупен број на акции 1000 со поединечна номинална вредност од ЕУР 25 /акција (Ден 6,150/акција).

Акционер	бр. на акции	номинална вредност на акција во еур	Вкупно износ во еур	Структура
ОПШТИНА ГОСТИВАР	100	25	2,500.00	10.00%
OSMANIYE MAHALE SAMII SOKAK TURKEY	900	25	22,500.00	90.00%
СЕ ВКУПНО	1,000		25,000.00	100.00%

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување 5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

52. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

53. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за периодот што завршува на 31.12.2024 година се прикажани како што следи:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

	Во илјади Денари	
	31.12.2024	31.12.2023
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		
(Компанија, Раководно лице во компанија итн.)		
-Побарувања		
-Обврски		
-Продажби		
-Набавки		
-		

54. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2024 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

55. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба.

56. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА